



Тренинг центар ЦЕС, ул Огњан Прица бр 1-4/15, јужен булевар,  
www.ces.mk тел 32-32-510 или 078-339-502 email - trainingcenterces@gmail.com  
жиро сметка 330100168970882 Капитал банка, ЕДБ 4030000396878

## АГЕНДА

### ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

#### Селекција и вработување, унапредување, видови вработувања и мобилност

**09:00 – 09:15** Регистрација на учесници

**09:15 – 09:30** Воведно, поздравување и запознавање со учесниците

**09:30 – 11:30** Функционална анализа во јавниот сектор

Цели на функционалната анализа

Правен основ за спроведување

Моделот на функционалната анализа

Функциите како основа на функционалната анализа

Спроведување на функционалната анализа

- Почеток на спроведувањето
- Формирање на Тим
- Организирање на процесот
- Анализа на документи
- Собирање информации за расположливите човечки и други капацитети
- Прибирање податоци за перцепцијата на вработените во институцијата
- Прибирање податоци за организациските единици
- Спроведување интервјуа
- Анализа и категоризација на функциите
- Анализа на информациите и евалуација според критериумите
- Извештај од спроведената анализа
- План за подобрување

**11:30 – 12:00** (кафе и оброк)



Тренинг центар ЦЕС, ул Огњан Прица бр 1-4/15, јужен булевар,  
www.ces.mk тел 32-32-510 или 078-339-502 email - trainingcenterces@gmail.com  
жиро сметка 330100168970882 Капитал банка, ЕДБ 4030000396878

**12:00 – 13:00 Селекција и вработување на административни службеници**

- Барање за објавување на јавен оглас
- Комисија за селекција на кандидати
- Фази на постапката за селекција (административна селекција, испит за административен службеник и интервју, базирано на компетенции)
- Одлука за избор
- Решение за стекнување на статус на административен службеник

**13:00- 14:00 Унапредување на административен службеник**

- Барање за објавување на интерен оглас
- Комисија за селекција за унапредување
- Фази на постапката за унапредување
- Одлука за избор
- Решение за унапредување на административен службеник

*14:00 – 14:30 Кафе пауза*

**14:30 – 15:30 Видови вработувања и мобилност во јавниот сектор**

- Видови вработувања, со посебен осврт на вработувањата на определено време
- Мобилност на вработените во јавниот сектор (распоредување во рамки на иста институција и преземање од една во друга институција во јавниот сектор)

**15:30 – 16:00 Прашања и дискусија**

*16:00 -16:15 Пополнување на евалуациски листи за обуката*